

БИБЛИОГРАФИЈА НА ТРУДОВИТЕ
НА АКАДЕМИК ПЕТАР ХР. ИЛИЕВСКИ

Крайѝенки

<i>AAntH</i>	Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.
<i>BCH</i>	Bulletin de correspondance hellénique. Paris.
<i>Билѝен</i>	Билтен на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје.
<i>ГласникИНИ</i>	Гласник на Институтот за национална историја. Скопје.
<i>Godišnjak ANUBiH</i>	Godišnjak Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja. Sarajevo.
<i>ГЗбФф</i>	Годишен зборник = <i>Annuaire</i> : Филозофски факултет на Универзитетот во Скопје.
<i>ICS</i>	Illinois Classical Studies. Atlanta, GA: Scholars Press.
<i>ISS</i>	Indiana Slavic Studies.
<i>Klio</i>	Klio: Beiträge zur alten Geschichte. Berlin.
<i>КЖ</i>	Културен живот. Скопје.
<i>ЛЗб</i>	Литературен збор. Списание на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература. Скопје.
<i>MacRev</i>	Macedonian Review. Skopje.
<i>Макед</i>	Македонија. Скопје.
<i>Minos</i>	Minos: Revista de filología egea. Salamanca.
<i>МЈ</i>	Македонски јазик. Скопје.
<i>НДиск</i>	Научна дискусија на Семинарот за македонски јазик, литература и култура, Охрид. – Скопје: Универзитет „Кирил и Методиј“; Семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје.
<i>ОнПрил</i>	Ономастолошки прилози = Contributions onomatologiques. Београд.
<i>ОнЈуг</i>	Onomastica Jugoslavica. Zagreb.
<i>ПД</i>	Просветно дело. Скопје.
<i>ППМАНУ</i>	Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје.
<i>Пред</i>	Предавања на Семинарот за македонски јазик, литература и култура. – Скопје: Универзитет „Кирил и Методиј“; Семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје.
<i>Прилози МАНУ/ОЛПН</i>	Прилози = Contributions. Македонска академија на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. Скопје.
<i>Прилози МАНУ/ООН</i>	Прилози = Contributions. Македонска академија на науките и уметностите. Одделение за општествени науки. Скопје.
<i>Рефератѝи</i>	Реферати на македонските слависти за меѓународен славистички конгреси. Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на РМ. Скопје.
<i>SAIb</i>	Studia Albanica. Tirana.
<i>СлФл</i>	Славянская филология. София.
<i>SMEA</i>	Studi micenei ed egeo-anatolici. Roma.
<i>Совр</i>	Современост. Скопје.
<i>Tractata</i>	Tractata Myscnaea: Proceedings of the Eighth International Colloquium on Myscnaean Studies (Held in Ohrid, 15–20 September 1985). – Skopje: MASA.
<i>Universitas</i>	Universitas: revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Brno.
<i>ZSl</i>	Zeitschrift für Slawistik. Berlin.
<i>ŽAnt</i>	Жива антика (Živa Antika). Скопје.

1945

1. Песни од Кичевско. – *Нов ден* 1/2, 57–59.

1952

2. *Светѹо еванѣлие*. – [Превод на македонски со: Бошковски, Б.; Милошев, Ѓ.] Скопје. – 242 с.

1955

3. Александар Балабанов [In memoriam]. – *ŽAnt* 5/2, 407–410.
4. [приказ] W. Brandestein, *Griechische Sprachwissenschaft I (Einleitung, Lautsystem, Etymologie)*, *Sammlung Götschen B 117, Berlin 1954, 159 S + ѳеоѳраф. карѳиа на ѳрчкиѳие дијалекѳи*. – *ŽAnt* 5/1, 195–197.

1956

5. Дали е дешифрирањето на Вентрис „кула од картони“?. – *ŽAnt* 6/2, 314–336.
6. Две слова на Климент Охридски и едно на Јован Егзарх во еден ракописен зборник од XV век. – *MJ* 7, 73–99.
7. [приказ] И. М. Тронский, *Очерки из истории латинского языка, изд. Акад. наук СССР, М.–Л. 1953, 271 8°*. – *ŽAnt* 6/2, 357–359.

1957

8. [приказ] С. Лурье, *Язык и культура Микенской Греции, изд. Акад. наук СССР, М.–Л. 1957, 401 стр. 8°*. – *ŽAnt* 7/2, 271–277.

1958

9. [со: Петрушевски, М. Д.]: The Phonetic Value of the Mycenaean Syllabic Sign 85*. – *ŽAnt* 8/2, 265–278.
10. *Ko-no*. – *ŽAnt* 8/2, 310.
11. *Po-da-ko*. – *ŽAnt* 8/2, 338.
12. [приказ] John Chadwick: *The Decipherment of the Linear B, Cambridge at the University Press 1958, pp. 147, 8°*. – *ŽAnt* 8/2, 386–390.

1959

13. The Adverbial Suffix *-θεν* in Mycenaean. – *ŽAnt* 9/1–2, 105–128.
14. [приказ] В. Георгиев, *Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, издат. иностранной литературы, Москва 1958, стр. 317, 8°*. – *ŽAnt* 9/1–2, 316–321.
15. [приказ] Woodhead, A. G.: *The Study of Greek Inscriptions, Cambridge at the University Press 1959, pp. 139+XI+4 plates, 8°*. – *ŽAnt* 9/1–2, 321–322.

1960

16. Ilarion Meglenski. – *Enciklopedija Jugoslavije* 4 [Zagreb: Izdanje naklade Leksikografskog zavoda FNRJ].
17. Jovan I. ohridski arhiepiskop. – *Enciklopedija Jugoslavije* 4 [Zagreb: Izdanje naklade Leksikografskog zavoda FNRJ].
18. [со: Boškovski, B.]: Verske škole u Makedoniji. – *Enciklopedija Jugoslavije* 6 [Zagreb: Izdanje naklade Leksikografskog zavoda FNRJ].
19. [приказ] *The Knossos Tablets, a transliteration by Emmett L. Bennett, J. Chadwick, Michael Ventris, Second edition with corrections and additions by John Chadwick with the assistance of Fred Householder, Institut of Classical Studies. Bulletin Supplement № 7, London 1959, pp. 137, 4°*. – *ŽAnt* 10/1–2, 366–369.

20. [приказ] *D.R. Shackleton Bailey, Towards a Text of Cicero: AD ATTICUM, Cambridge University Press, 1960, pp. IX+104. – ŽAnt 10/1–2, 369–370.*

1961

21. *Аблaйивoй̄, инcтpумен̄тaлoй̄ и лoкaйивoй̄ вo нaјcтaријe гpчки тeкcтoви [The Ablative, Instrumental and Locative in the Oldest Greek Texts]. – Скопје: Филозофски факултет XI. – 147 с. [ŽAnt: посебни изданија кн. 2, (доктoрcкa дисepијaцијa)].*

22. [приказ] *E. Vilborg, A Tentative Grammar of Mycenaean Greek, Studia Graeca et Latina Gothoburgensia, Göteborg 1960, str. 196, 8°. – ŽAnt 11/1, 206–210.*

23. [приказ] *Olivier J.-P., A propos d'une "liste" de desservants de sanctuaire, dans les documents en linéaire B de Pylos, Presses universitaires, Bruxelles 1960, VI+162. – ŽAnt 11/1, 210–212.*

1962

24. Вентрис и неговото откритие. – *КЖ 7/6, 36–38.*

25. За македонскиот превод на *Дамаскиној̄*. – *MJ 11–12/1–2, 33–52.*

26. За „Средногорскиот“ превод на *Дамаскиној̄*. – *MJ 11–12/1–2, 53–72.*

27. [приказ] *KADMOS, Zeitschrift für vor- und frühgriechische Epigraphik, Walter de Gruyter and Co/Berlin, Bd. 1, Heft 1–2, 1962, pp. 171, 8°. – ŽAnt 12/2, 417–421.*

28. [приказ] *The Cambridge Ancient History, Revised edition of volume I and II. Cambridge University Press, 1961–1962. – ŽAnt 12/2, 421.*

29. [приказ] *C. W. Blegen, Troy. Vol. I, Sections from Chapters XVIII, XXIV; Vol. II, Sections from Chapters XV, XXI. – ŽAnt 12/2, 422–423.*

30. [приказ] *F. Matz, Mycenaean Civilisation, Maturity and Zenith, Vol. II, Chapters IVb and XII. – ŽAnt 12/2, 423–425.*

31. [приказ] *John Chadwick, The Prehistory of the Greek Language, Vol. II, Chapter XXXIX. – ŽAnt 12/2, 425–426.*

1963

32. Прилог кон хронологијата на еден балканизам во македонскиот јазик. – *MJ 13–14/1–2, 67–85.*

33. A Peculiarity of the Arcado-Cyprian Dative. – *Linguistique balkanique 6 [Sofia], 35–40.*

34. Two Notes on the Fr-Tablets. – *Minos 7/2, 143–149.*

1964

35. Некои лексички особености на македонскиот превод на *Дамаскиној̄*. – *MJ 15/1–2, 91–99.*

1965

36. Потреба од класична настава во нашите школи. – *ПД 11/9–10, 451–461.*

37. Прилог кон хронологијата на еден балканизам во македонскиот јазик. Конструкции со удвоен објект. – *СлФл 7, 295–296; 302–303.*

38. Non-Greek Inflexions or Scribal Errors in the Mycenaean Texts. – *ŽAnt 15/1, 45–59.*

39. The Linear B Ideogram *I34. – *ŽAnt 15/2, 271–280.*

40. [приказ] *C. Gallavotti – A. Sacconi, Inscriptions Pyliae ad Mycenaean aetatem pertinentes. Ed. dell'Atheneo, Roma 1961, XVI + 204 (Incunabula Graeca 7. Mycenaei sodalicii curis ed. fautorum impensis: Ministero d. Pubbl. Istruz., Ist. Finaz. Ital. Centrale, Ist. di Fil. Class. d. Università di Roma). – ŽAnt 15/1, 215–218.*

41. [приказ] *Anna Morpugo, Mycenaean Graecitatis Lexicon in aedibus Athenaei 1963, Centro di studi micenei, Università di Roma. Incunabula Graeca Vol. III, XXX+404, голем 8. – ŽAnt 15/1, 218–221.*

42. [приказ] *John Chadwick – Lydia Baumbach, The Mycenaean Greek Vocabulary, Sonderdruck aus Glotta. Bd. XLI 1963, Heft 3/4, pp. 157–271, 8°. – ŽAnt 15/1, 221–224.*

43. [приказ] *The Mycenae Tablets III*, edited by J. Chadwick, *Transactions of the American Philosophical Society*, N. S. 52, 7, Philadelphia 1963, pp. 76, 4°. – *ŽAnt* 15/1, 225–227.
44. [приказ] *The Knossos Tablets (Third edition)*, a transliteration by J. Chadwick and J. T. Killen, *Institute of Classical Studies, Bulletin Supplement №. 15*, London 1964, pp. VII+218, голем 8°. – *ŽAnt* 15/1, 227–230.
45. [приказ] L. R. Palmer, *The Interpretation of the Mycenaean Texts*, Oxford at the Clarendon Press, 1963, pp. XV+488, 8°. – *ŽAnt* 15/1, 230–235.
46. [приказ] *The Cambridge Ancient History, Revised edition of volumes I and II*, Cambridge University Press, Vol. II, chapters XIV, XXII(a), XXXV: a. Frank Stubbings, *The Rise of Mycenaean Civilization*, 1963, pp. 37; b. Frank Stubbings, *The Expansion of Mycenaean Civilisation*, 1964, pp. 25; c. V. R. d' A. Desborough – N. G. L. Hammond, *The End of Mycenaean Civilization and the Dark Age*, 1962, pp. 54, 8°. – *ŽAnt* 15/1, 235–239.
47. [приказ] Luigia Achilea Stella, *La civiltà micenea nei documenti contemporanei, Incunabula Graeca Vol. VI, Roma, Edizioni dell'Ateneo*, 1965, pp. XX+311+3 ману и 88 табли, голем октаво. – *ŽAnt* 15/2, 477–481.
48. [приказ] S. Levin, *The Linear B Decipherment Controversy Re-examined*, State University of New York, 1964, pp. XVI+255, 8°. – *ŽAnt* 15/2, 481–483.
49. [приказ] M. Doria, *Avviamento allo studio del miceneo. Struttura, problemi e testi*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1965, pp. 281, 8°. – *ŽAnt* 15/2, 483–486.
50. [приказ] F.H. Stubbings, *The Recession of Mycenaean Civilization, The Cambridge Ancient History, Revised edition of volumes I and II, fasc. 39, vol. II, chapter XXVII*, Cambridge at the University Press 1965, pp. 21, 8°. – *ŽAnt* 15/2, 487.
51. [приказ] С.И. Радциг, *Въведение в класическую филологию*, изд. Московского университета, 1965, стр. 525, 8°. – *ŽAnt* 15/2, 487–490.

1966

52. Грчко-словенска културна симбиоза во Македонија. – *Словенска писменосӣ: 1050 година на Клименти Охридски* [Охрид: Народен музеј], 45–55.
53. Две слова на Климент Охридски и едно на Јован Егзарх во еден ракописен зборник од XV век. – *Книга за Клименти Охридски* [Скопје: Кочо Рацин], 89–113.
54. The Recipients of the Es Tablets. – *Proceedings of the 4th International Colloquium on Mycenaean Studies* [Cambridge], 238–244.
55. [приказ] V. L. Georgiev, *Introduzione alla storia delle lingue indoeuropee, Incunabula Graeca, vol. IX, Centro di Studi Micenei, Università di Roma*. – Roma 1966, str. VII+477, голем 8°. – *ŽAnt* 16, 358–361.

1967

56. Мус. *wo-ne-we*. – *ŽAnt* 17, 23–31.

1968

57. Нови студии врз граматиката и вокабуларот на микенскиот грчки. – *ŽAnt* 18/1, 141–148.
58. A Re-Examination of the PY Cn Tablets. – *Atti e memorie del 1 Congresso internazionale di Micenologia* [Roma 1968], 616–632.
59. Мус. *A-da-ra-ko*. – *ŽAnt* 18/2, 216.
60. Some Observations on Mycenaean Epigraphy (Achievements and Problems). – *Klio* 50, 40–52.
61. [приказ] J.-P. Olivier, *Les scribes de Cnossos. Essai de classement des archives d'un palais micénien*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1967, pp. 398+77 tabl.+67 planches. – *ŽAnt* 18/1, 148–152.
62. [приказ] *Studia Mycenaea, The Mycenaean Symposium, Brno – April 1966, Brno 1968*, pp. 260. – *ŽAnt* 18/1, 152–156.
63. [приказ] W. S. Allen, *Vox Graeca, A Guide to the Pronunciation of Classical Greek*, Cambridge at the University Press, 1968, pp. 157 + XVI, 8°. – *ŽAnt* 18/1, 156–158.

1969

64. Мус. *We-ra-jo*. – *ŽAnt* 19/1, 20.

65. Мус. *Ki-zo*. – *ŽAnt* 19/1, 24.
 66. Мус. *Pu-zo*. – *ŽAnt* 19/1, 149.
 67. Мус. *A-ka-ma-jo*, *A-ka-ma-wo*, *A-ka-ma-no*. – *ŽAnt* 19/2, 174.
 68. Мус. *Ka-ki-ro*, *Ka-ke-u*. – *ŽAnt* 19/2, 226.
 69. Мус. *Ko-ti*, *Ko-te-u*. – *ŽAnt* 19/2, 238.

70. [приказ] *C. J. Ruijgh, Études sur la grammaire et le vocabulaire du grec mycénien, Amsterdam, Hakert 1967, pp. 459, 80. – SMEA 9, 120–124.*

1970

71. Учество на грчкиот и балканскиот латински во развојот на старословенската дефлекција. – *Симпозиум 1100-годишнината од смртта на Кирил Солунски*, кн. 2, [Скопје: МАНУ] 81–96.
 72. Членот во македонскиот превод на Дамаскиот. – *MJ* 21, 57–74.
 73. Il sincretismo dei casi in miceneo: e sincretizzato lo strumentale con il dativo? – *SMEA* 12, 88–116.
 74. Мус. *Me-tu-ro* and *Ko-tu-ro*₂. – *ŽAnt* 20, 214.
 75. Мус. *Te-ru-ro*. – *ŽAnt* 20, 230.
 76. Лат. *Meridies* и балк. *Meriz*. – *ŽAnt* 20, 278.

1971

77. Григориј Пелагониски како преводач од грчки. – *ГЗбФФ* 23, 447–478.
 78. Една семантичка особеност на суфиксот -eaw во микенскиот грчки. – *ГЗбФФ* 23, 557–577.
 79. Михаил Д. Петрушевски – По повод на неговата шеесетгодишнина. – *ŽAnt* 21/1, 5–9.
 80. Михаил Д. Петрушевски – По повод на неговата шеесетгодишнина. – *ГЗбФФ* 23, 1–3. [= 80. *ŽAnt* 21/1, 5–9].
 81. Библиографија на објавени трудови на акад. проф. д-р Михаил Д. Петрушевски. – *ŽAnt* 21/1, 10–14.
 82. Библиографија на објавени трудови на акад. проф. д-р Михаил Д. Петрушевски. – *ГЗбФФ* 23, 607–611. [= 81. *ŽAnt* 21/1, 10–14].
 83. Од историјата на описната компарација во македонскиот јазик. – *Пред* 4, 49–59.
 84. Кадри за повеќе научни дисциплини. – *Нова Македонија*, 4. IV 1971.
 85. The Suffix *ulo/a* in the Mycenaean Personal Names. – [*Proceedings of the V International Colloquium on Mycenaean Studies*] *Acta Mycenaea* 2/11, 261–280.
 86. Balkan Slav. *свон сн*, *себе/ѿ сн* and Latin *suus sibi, se sibi*. – *ŽAnt* 21/2, 370.
 87. [приказ] *The Knossos Tablets (Fourth edition), a transliteration by J. Chadwick, J. T. Killen and J.-P. Olivier, Cambridge University Press, 1971, pp. XIV+477. – ŽAnt* 21/2, 712–714.

1972

88. *Крнински дамаскин*. – Скопје: ИМЈ „Крсте Мисирков“, 562с. (Стари текстови: 3).
 89. Граматичкото удвојување во македонскиот јазик. – *Пред* 5, 38–46.
 90. A Note on the Suffix *-s/s/os* in the Linear B Texts. – *Acta of the 2nd International Colloquium on Aegean Prehistory* [Athens], 99–103.
 91. [приказ] *W. F. Wyatt, Jr., The Greek Prothetic Vowel, Published by the American Philological Association, Princeton University, 1972. – ŽAnt* 22, 255–253.

1973

92. Григориј, епископ пелагониски и прилепски. – *Дваесет и шестмина: книжевен зборник на прилепскиот авијори* [Скопје: Прилеп], 7–10.
 93. Јазикот на дамаскините и процесот на обновување на писмениот јазик во турскиот период. – *Пред* 6, 1–12.

94. Кон интерпретацијата на моделот на удвоениот објект во македонскиот јазик. – *ГЗбФф* 24–25, 205–220.

95. Културно-просветната дејност на манастирот Пречиста – Кичевско. – *Биџорски научно-културни собири: I Научен собир* [Гостивар 22–23. X 1971], 73–79.

96. Описната компарација во балканските словенски јазици. – *Реферати* 7, 25–33.

97. Претходниците на К. Пејчиновиќ. – *Симпозиум Кирил Пејчиновиќ и неговојо време* (Тетово, 24 и 25 ноември 1971), 55–61.

98. Претходниците на Пејчиновиќ. – *Весник* [службен лист на МПЦ 1973].

1974

99. Впечатоти од III Балканолошки конгрес (Лингвистичка секција). – *MJ* 25, 294–300.

100. [приказ] *John Chadwick, Documents in Mysenaean Greek, second edition, Cambridge, University Press, 1973, pp. XXXV–622, ̄олем ок̄иаво*. – *ŽAnt* 24, 388–396.

1975

101. Контекст и интерпретација на дамаскинови слова. – *ГЗбФф* 1 (27), 201–239.

102. Нови надежи за дешифрирање на линеарното А писмо. – *ŽAnt* 26/2, 501–503.

103. Пресоздавање на хероиката „Скендербеј“. – *КЖ* 21/1, 30–32.

104. Illyrian Personal Names in the Mysenaean-Greek Onomasticon? – *ŽAnt* 25, 413–421.

1976

105. Обиди на воведување на говорниот јазик во писменоста пред К. П. Мисирков (Од дамаскинарската книжнина во Македонија). – *Крстиѐ П. Мисирков и национално-културноио развој на македонскиоо народ до ослободувањеио* (Скопје, 22–23 април 1975) [ИМЈ], 57–65.

106. *Насакаде длабоко вӣкаена̄ӣа класика*. – *Нова Македонија* 13.VI 1976; *Вечер* 12. VI 1976.

107. Sheep Records from the Mysenaean Archives. – *Odredbe pozitivnog zakonodavstva i obiĉajnog prava o sezonskim kretanjima stoĉara u jugoistoĉnoj Evropi kroz vekove* [Beograd: Balkanološki institut, posebna izdanja knj. 4], 213–222.

108. Der Anteil des Griechischen und des Lateinischen an der Entwicklung der grammatischen Struktur der slawischen Balkansprachen. – *ZSI* 21/2, 129–135.

109. [приказ] *Гриџор С. Прличев, Скендербеј. Од ѓрчкиоо ориџинал ӣреӣеал М. Д. Пеӣрушевски, изд. Македонска книџа, Скопје 1974, сип. XXVIII+206 +116 факсимили од авиооѓрафоои на ӣоема̄ӣа и 6 илусӣраци*. – *ŽAnt* 26/1, 237–241.

110. [приказ] *John Chadwick, The Mysenaean World, Cambridge University Press, Cambridge 1976, pp. XVIII+201, 8^o*. – *ŽAnt* 26/1, 241–246.

111. [приказ] *Th. G. Spyropoulos – J. Chadwick, The Thebes Tablets II, Suplementos a Minos Num. 4, Salamanca 1975, pp. 120+XXXI ӣабла со 121 фоиооѓрафија на археолошки локалито̄еӣи и ӣредмеӣи и 19 фоиооѓрафи* на линеарни Б ӣлочки. – *ŽAnt* 26/1, 247–250.

1977

112. [превод] Извештај за пратеништвото на Теодор Метохит. – *Сиоменици за средно-вековна̄ӣа и ӣонова̄ӣа исӣорија на Македонија*, том II [Скопје: Архив на Македонија], 228–307.

113. Из микенске палеографије. – *Зборник Владимира Мошина* [Београд], 17–24.

114. А ‘рај еPrhm̄non Jadrim. – *ŽAnt* 27/1, 118.

115. Мус. *A-ri-ja-to*. – *ŽAnt* 27/2, 342.

116. Мус. *E-ri-ka-we-e*. – *ŽAnt* 27/2, 346.

117. [приказ] *R. R. Bolgar, Classical Influences on European Culture A. D. 1500–1700, Cambridge University Press 1976, pp. XVIII+383+16 plates, 8^o*. – *ŽAnt* 27/1, 297–300.

1978

118. Антички елементи во современата охридска топонимија. – *ŽAnt* 28, 85–111.

119. Класичното наследство трансформирано во проповедите на Дамаскин Студит. – *Реферати* 8, 15–21.
120. *Вераӣа на нашиӣе ӣаӣковци* од Б. Бошковски. – *Весник* 1 [службен лист на МПЦ], 24–25.
121. Classical heritage transformed in Damascenus Studite's sermons. – *8 Međunarodni slavistički kongres, Knjiga referata 1* [Zagreb], 353.
122. Some observations on Mycenaean personal names of non-Greek origin. – *Actes du II^e congrès international des études du sud-est-européen* (Athènes, 7–13 mai 1970) [Tome IV: Linguistique et littérature], 9–23.

1979

123. Неколку лексички балканизми од претсловенскиот балкански јазичен сојуз во македонскиот јазик (*босилек, карѝа, рофја, ӣалас*). – *НДиск* 5, 47–52.
124. Неколку паралела из словенске и грчке топонимије. – *ОнПрил* 1, 9–25.
125. По Меѓународниот славистички симпозиум во Солун – Врските на грчката и словенските средновековни литератури. – *Нова Македонија* 5. VI 1979.
126. Interlinguistic Contacts Reflected in the Mycenaean Onomastics. – *IV Congrès International des Etudes du Sud-Est-Européennes* (Ankara, 13–18 août, 1979), 269.
127. Vocabulary Words from the Mycenaean Personal Names. – *Colloquium mycenaeanum: Actes du sixième colloque international sur les textes mycéniens et égéens tenu à Chaumont sur Neuchâtel du 7 au 13 septembre 1975* [Neuchâtel: Université], 135–146.
128. The Ancient Greek in Contact with Other Balkan Languages. – *Salb* 16/1, 139–161.
129. Мус. *ka-ra-na-ko*. – *SMEA* 20, 161–169.
130. Мус. *Qo-te-wo i-ju*. – *ŽAnt* 29/2, 250.
131. Further on the Followers in Hom. and Mys. Greek. – *ŽAnt* 29/2, 286.
132. [приказ] *Sigrid Deger-Jalkotzy, E-QE-TA. Zur Rolle des Gefolgschaftswesens in der Sozialstruktur mykenischer Reiche. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Kommission für mykenische Forschung) Wien 1978, pp. XII+217. 8^o*. – *ŽAnt* 29/1, 167–170.

1980

133. Интерпретација на неколку претсловенски топоними од Охридско. – *Вѝора јуџословенска ономасѝичка конференција* (Скопје, 6–9 октомври 1977) [Скопје: МАНУ], 109–117.
134. Континуитет меѓу микенската грчка и класичногрчката антропонимија. – *ŽAnt* 30, 73–88.
135. Топономастички белешки од реонот на Галичица. – *ГЗбФф* 5–6 (31–32), 289–308.
136. On Damascene Literature in Macedonia. – *MacRev* 10/1, 28–37.
137. [предговор] Čedvik, Džon: *Mikenski svet*. – [prevela Ljiljana Crepaјac; Beograd: Rad], 5–18.

1981

138. Внатрешни и надворешни фактори во развојот на македонскиот третосложен акцент. – *ЛЗб* 28/4, 35–42.
139. Инструменталот и неговите функции во микенскиот грчки. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 6/1, 23–51.
140. Од најстарата словенска антропонимија. – *Četvrta jugoslovenska onomastička konferencija* (Portorož) [Ljubljana: SAZU], 15–17 (резиме).
141. Од научната дејност на академикот Михаил Д. Петрушевски: по повод неговата седумдесетгодишнина. – *ŽAnt* 31, 7–19.
142. Топонимијата – јазик на земјата. – *ЛЗб* 28/5, 27–35.
143. Учество на грчко-романската јазична средина во формирањето на македонскиот третосложен акцент. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 6/2, 35–58.
144. Mycenaean-Greek personal names as a lexical stock – Intensive prefixes *eri-*, *ari-* in Mys. Greek. – *Proceedings of Thirteenth International Congress of Onomastic Sciences, Vol. I*. [Wrocław: Ossolineum], 529–534.

145. [приказ] *Арсипоџел, За њоеџикаџа. Превод од сџпароџрчки на Михаџл Д. Пеџрушевски, издание на Македонска книџа – Кулџура – Наша книџа – Комунистџ – Мисла, Скопје, 1979, сџр. XIX+125, 8°. – *ŽAnt* 31, 333–335.*

146. [приказ] *R. L. Palmer, The Greek Language, Faber and Faber, London – Boston 1980, pp. XII+355, 8°. – *ŽAnt* 31, 335–338.*

147. [приказ] *Georg Renatus Solta, Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und des Balkan-lateinischen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1980, pp. X+261, 8° + 1 маџа (за расџросџранеџостџа на џрако-дакискоџо население). – *ŽAnt* 31, 339–341.*

148. [приказ] *D. J. Georgacas, Ichthyological Terms for the Sturgeon and Etymology of the International Terms Botargo, Caviar and Congeners (A linguistic, philological and culture-historical study) 43, 1978, pp. 330 џолем окџаџо. – *ŽAnt* 31, 342–343.*

149. [приказ] *Festschrift for Oswald Szemerényi on the Occasion of his 65th Birthday, edited by Bela Brogyanyi, Amsterdam – John Benjamins B. V., 1979 in two parts (I, pp. XIV+ 487; II, 489–999), 8°. – *ŽAnt* 31, 344–345.*

150. [приказ] *Ljubomir Crepajac, Latinski jezik za IV razred usmerenog obrazovanja (treća godina učenja) za prevodilačku i arhivsko-muzejsku struku; izdanje Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1981, str. 142, 8°. – *ŽAnt* 31, 360–362.*

151. [приказ] *Б. Бошковски, Философски еџџчки сисџеми. – Весник 12 [службен лист на МПЦ].*

1982

152. За потеклото на *-its-* суфиксите во грчкиот. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 7/1, 55–70.

153. Микенската просопографија како историски извор. – *ППМАНУ* 6, 103–125.

154. Неколку топоними и хидроними од основата **alb(h)-* во Македонија. – *ОнЈуг* 10, 313–321.

155. Од историјата на футурот во балканските јазици. – *НДиск* 1, 45–53.

156. Проклиза на рефлексивот *se* во македонскиот и во несловенските балкански јазици. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 7/1, 42–53.

157. Са мудрошћу антике. – *Просвеџни џреџлед* 39/1448 [Београд], 19.

158. Традиција и иновации во книжевните споменици од Македонија за време на турскиот период. – *Пред* 15, 163–176.

159. Balkanisms resulting from endogenous processes and external linguistic interferences. – *A Graeco-Slavic Controversial Problem Reexamined* [Athena], 319.

160. [приказ] *Ernst Risch, Kleine Schriften zum siebzigsten Geburtstag, herausgegeben von Annemarie Etter und Marcel Looser, Walter de Gruyter – Berlin – New York 1981, pp. XVII+783, 8°. – *ŽAnt* 32/1, 112–116.*

161. [приказ] *D. J. Georgacas A Graeco-Slavic Controversial Problem Reexamined: The –ιτσ- Suffixes in Byzantine, Medieval, and Modern Greek: Their Origin and Ethnological Implications, Pragmateiai tēs Akadēmias Athēnōn, Tomos 47, 1982, pp. 437, џолем окџаџо. – *ŽAnt* 32/1, 116–122.*

1983

162. Лексички реликти од стариот балкански јазичен слој во јужнословенските јазици. – *Реферџџи* 9, 7–14.

163. Македонска *Илијада*. – *ЛЗб* 30/3, 43–58.

164. Метричко-ритмички особености на македонскиот преводен хексаметар. – *ŽAnt* 33/1, 63–82.

165. [со: Пеев, К.]: Необична иновација во долновардарските говори. – *МЈ* 34, 105–113.

166. Појава на описен перфект со *имам* во грчкиот и латинскиот јазик. – *НДиск* 2, 14–24.

167. Универзалноста на Хомеровата *Илијада* (По повод на македонскиот препев на *Илијадаџа*). – *ЛЗб* 30/2, 59–73.

168. Mihail D. Petruševski – Scholar and Polyglot. – *MacRev* 13/1, 77–80.

169. Some Structural Peculiarities of Mycenaean-Greek Personal Names. – *Res Mycenaee: Akten des VII. Internationalen Mykenologischen Colloquiums in Nürnberg* (6.–10. April 1981) [Göttingen], 202–215.

170. Some Lexical Relicts from Ancient Balkan Linguistic Stratum in South Slavic Language. – *Резюме докладов и письменных сообщений: 9 Международный съезд славистов* (Киев 1983) [Москва: АН СССР], 204.

171. [приказ] *H. von KAMPTZ, Homerische Personennamen, Sprachwissenschaftliche und historische Klassifikation, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 1982, str. XXVI+338, 8°.* – *ŽAnt* 33/1, 109–112.

172. [приказ] *RES MYCENAEAE, Akten des VII. Internationalen Mykenologischen Colloquiums in Nürnberg vom 6.–10. April 1981, herausgegeben von Alfred Heubeck und Günter Neumann, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1983, 439, pp. 439, 8°.* – *ŽAnt* 33/2, 219–223.

1984

173. Балканските меѓујазични контакти во антропонимијата на *Зборникот* од Миладиновци. – *Животопис и делото на браќата Миладиновци* (Скопје, 15–16 октомври 1982) [Скопје: МАНУ], 257–270.

174. Микенски скриптори: обид за реконструкција на микенската администрација. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 9/2, 27–70.

175. Придонес на микенскиот грчки кон интерпретацијата на хомерските лични имиња. – *ŽAnt* 34, 49–58.

176. Хипердетерминираноста во грчкиот и македонскиот јазик. – *MJ* 35, 111–116.

177. [дискусија] За имињата на дните. – *ŽAnt* 34, 66.

178. [дискусија] За транскрипција на грчките имиња. – *ŽAnt* 34, 71.

179. Greek-Slavonic Interrelations Reflected in Damascenus Stoudites' *Thesaurus* and Its Church-Slavonic Translations. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 9/1, 41–51.

180. Iz predslovenske toponimije u Makedoniji. – *Zbornik radova Savetovanja o pitanjima standardizacije geografskih naziva u jezicima naroda i narodnosti SFRJ* [Sarajevo], 204–215.

181. Metodologija istorijske onomastike. – *Zbornik radova Savetovanja o pitanjima standardizacije geografskih naziva u jezicima naroda i narodnosti SFRJ* [Sarajevo], 329–332.

1985

182. Податоци за балканската ономастика од најстарите грчки писмени извори. – *Зборник на трудови од V југословенска ономастичка конференција* (Мостар 1983) [Sarajevo: ANUBiH], 193–201.

183. Хармонија: прилог кон збооробразувањето и семантичкиот развој на терминот *harmonia* кај античките Грци. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 10/1, 37–56.

184. Значај prevoda Grigorija Pelagonijskog za razvoj pismenog i književnog makedonskog jezika. – *Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev* [Ljubljana], 95–101.

185. Leonard R. Palmer (5.VI 1906–26. VIII 1984) [In memoriam]. – *ŽAnt* 35, 1–2; 133–136.

186. [приказ] *Pylos Comes Alive, Industry Administration in a Mycenaean Palace. A Symposium of the New-York Society of the Archeological Institute of America and Fordham University in Memory Claireve Grandjouan, Edited by Cynthia W. Shelmerdine and Thomas G. Palaima, New York, 1984, pp. XIX 107+13 figures, 8°.* – *ŽAnt* 35, 143–147.

187. [приказ] *Adriana Quattordio Moreschini, Le formazioni nominali greche in -nth-, Edizioni dell' Ateneo, Incunabula Graeca vol. LXXXIII, Roma 1984, pp. 117, 8°.* – *ŽAnt* 35, 147–149.

1986

188. Две слова на Климент Охридски и едно на Јован Егзарх во еден ракописен зборник од XV век. – *Климент Охридски: сџуди* [Скопје], 32–50. (= 6. *MJ* 7, 73–99)

189. За потеклото на *-its-* суфиксите во грчкиот. – *ГЗбФф* 13 (39), 228–242. (= 152. *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 7/1, 55–70)
190. Од терминологијата на микенската борна кола. – *Зборник на илудови иосвейени на академикот Михаило Ајосиолски по повод 75-годишнината од животои* [Скопје: МАНУ], 471–484.
191. Кон употребата на паралели меѓу микенската и словенската религија: (методолошки осврт). – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 11/2, 5–26.
192. Владимир Георгиев (16.II 1908–14.VII 1986) [In memoriam]. – *ŽAnt* 36, 1–2, 95–97.
193. Многузначноста на терминот *хармонија*. – *Треџа ирограма на Радио Скопје*.
194. Expansion of the Greek Suffix *-issa* and the Slavonic *-ica*. – *Festschrift für Ernst Risch zum 75. Geburtstag* [Berlin; New York: Walter de Gruyter], 406–414.
195. Pisani podaci o zemljoposedničkim odnosima na Balkanu iz kasne bronzane epohe. – *Godišnjak ANUBiH* 24, 5–40.
196. [приказ] *ACTES DU VII^e CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ÉTUDES CLASSIQUES, publiés par János Harmatta, Akadémiai Kiado, Budapest 1984, vols I–II, 464–613.*, посебно *Studia Mycenaea, vol. II, str 451–514, 599–601, 8°*. – *ŽAnt* 36, 103–107.
197. [приказ] *Linear B: A 1984 Survey, edited by Anna Morpurgo Davies and Yves Duhoux, Cabay, Louvain-la-Neuve, 1985, 310, 8°*. – *ŽAnt* 36, 107–113.
198. [приказ] *Alfred Heubeck, Kleine Schriften zur griechischen Sprache und Literatur, Universitätsbund Erlangen–Nürnberg 1984, pp. 599, 8°*. – *ŽAnt* 36, 113–114.
199. [приказ] *Y. Duhoux, Introduction aux dialectes grecs anciens. Problèmes et méthodes. Recueil de textes traduit. Cabay, Louvain-la-Neuve 1983, pp. 111*. – *ŽAnt* 36, 114–116.
200. [приказ] *Francisco Aura Jorro, Diccionario micénico, vol. 1, Instituto de filologia, Madrid 1985, pp. 480, 8°*. – *ŽAnt* 36, 116–119.
201. [приказ] *J. T. Hooker, The Origin of the Linear B Script, Suplementos a Minos Núm. 8, Salamanca 1979, 8°*. – *ŽAnt* 36, 119–122.

1987

202. Кон проблематиката за појавата на балканизмите и уделот на балканскиот јазичен супстрат во развојот на балканскиот јазичен сојуз. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 12/1, 57–88.
203. [edited with: Срепјас, L.]: *Tractata Mycenaea: Proceedings of the Eighth International Colloquium on Mycenaean Studies* (Held in Ohrid, 15–20 September 1985). – Скопје: MASA.
204. Kutel. – *Tractata*, 64.
205. MN *a-ko-ro-qa-ro* and the terms for "farmer" in the Linear B Texts. – *Tractata*, 151–161.
206. Mycenaean *a-mo / (h)armo/* and Some IE Co-Radicals. – *Minos* 20–22 [*Studies in Mycenaean and Classical Greek, Presented to J. Chadwick*], 259–309.
207. Odras zemljoposedničkih odnosa u mikenskoj toponimiji: imena mesta složena sa *wo-wo i (-)wo-wi-ja*. – *Godišnjak ANUBiH* 25, 5–21.
208. [приказ] *Corpus of Micenaean Inscriptions from Knossos, Vol. I by J. Chadwick – L. Godart – J. T. Killen – J. P. Olivier – A. Sacconi – I. A. Sakelarakis, Cambridge University Press, Edizioni dell'Ateneo, spa Roma 1986, XV+435, folio*. – *ŽAnt* 37, 38–40.
209. [приказ] *Hugo Mühlestein, Homerische Namenstudien, Beiträge zur klassische Philologie, Bd, 183, hgb. von. E. Heitsch, L. Koenen, R. Merkelbach und C. Zintzen, Athenäum, Verlag, GmbH Frankfurt am Main, 1987, XII+198 str*. – *ŽAnt* 37, 40–42.
210. *Image of Antiquity after the Decipherment of Linear B (in the Contemporary Classical Education)*. – *Colloquium Didacticum Classicum XVI Zagabiense, Zagreb 1987*.

1988

211. Балканолошки лингвистички сџудии: (со посебен осврт кон историскиот развој на македонскиот јазик). – Скопје: ИМЈ [Посебни изданија: бр. 14], 594 с.

212. Од јазикот на Григориј Пелагониски. – *Јазичниџе љојави во Биџола и Биџолско денеска и во минаџиџо* (реферати од научниот собир одржан од 7 до 9 септември 1984 г. во Битола) [Скопје: МАНУ], 47–56.

213. Просветителската мисија на св. Методија. – *Кириломџодиевскиџи (сџарословенскиџи) џериод и кириломџодиевскиџа џрадиџија во Македонија* (прилози од научниот собир одржан по повод 1100-годишнината од смртта на Методиј Солунски: Скопје, 1–3 октомври 1985 г.) [Скопје: МАНУ], 249–258.

214. Просветителската мисија на св. Методија. – *Охридскиџа архиеџискоџија и џокр-сџувањето на Русија* [Скопје: Православен богословски факултет], 73–81. [= 212. Скопје: МАНУ, 249–258]

215. Остатоци од претсловенската топонимија во Македонија. – *MJ* 38–39, 7–25.

216. Ernst Risch (1911–1988) [In memoriam]. – *ŽAnt* 38, 91–94.

217. Rivalry between the Greek suffix *-issa* and the Slavonic *-ica*. – *Papers presented at Vth International Congress of South-East European Research Studies* (Belgrade, 11–16th september 1984) [Скопје: Institute of National History], 97–104.

218. [приказ] *Text, Tablets And Scribes, Studies in Mycenaean Epigraphy and Economy offered to Emmett L. Bennett, Jr., editet by J.P. Oliver and Th. G. Palaima, Suplementos a Minos Num. 10. Salamanca 1988, 391, 8°*. – *ŽAnt* 38, 103–110.

1989

219. Просветната програма на св. Климент Охридски. – *Климентџи Охридски и улогаџа на Охридскиџа книжевна школа во развиџокоџи на словенскиџа џросветџа* (материјали од научен собир одржан во Охрид од 25 до 27 септември 1986 г.) [Скопје: МАНУ], 267–277.

220. Микенски лични имиња од основите *khari-* ‘рад’ и *klewo-*, *klewēs* ‘слав’. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 14/1, 43–63.

221. Doprinos linearnih B tekstova u rasvetljavanju grčke religije kasne bronzane epohe. – *Godišnjak ANUBiH* 27, 5–38.

222. Evidence for Temple Economies in the Linear B Texts. – *VIe Congres International d'Études de Sud-Est Européen, Résumés des communications, Histoire* 2, [Sofia], 12–13.

223. *Ti-ri-se-ro-e* and Some Other Mycenaean Names with Augmentative Prefixes. – *Studia Mycenaea* [ŽAnt: посебни изданија кн. 7], 67–79.

224. Report on Section V of the XVIIIth EIRENE Congress. – *Studia Mycenaea* [ŽAnt: посебни изданија кн. 7], 1–4.

225. [приказ] *A Lexicon of Greek Personal Names, edited by P. M. Fraser and E. Matthews, vol. I. The Aegean Islands, Cyprus, Cyrenaica, Clarendon Press, Oxford 1987, XXXV+489, 4°*. – *ŽAnt* 39, 87–89.

226. [приказ] *Problems un Decipherment, edited by Yves Duhoux, Thomas G. Palaima, and John Bennet BCILL, Peeters, Louvain-la-neuve 1989, pp. 216, 8°*. – *ŽAnt* 39, 89–93.

1990

227. Две писма на печалбар до фамилијата во Охрид на македонски со грчко писмо. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 15/1, 27–40.

228. Просветната улога на манастирот „Св. Пречиста“: (со посебен осврт кон дамаскинарската книжнина). – *Манасџир Пречистџа – Кичевска*, 15–39.

229. Михаил Д. Петрушевски (1911–1990). – *Сџомениџа џосветџена на џочинаџиџиџи Михаил Д. Пеџрушевски, редовен член на Македонскиџа академија на наукиџе и уметџносџиџе*, 13–17. – *Билџен* 17/1, 22–23.

230. Име на светската наука – М. Д. Петрушевски. – *Нова Македонија* 3. III. – *Повод* 12/52, 12.

231. Со песни црквата поучува – Низ културното наследство: Манастирот Света Пречиста. – *Нова Македонија* 13. VII.

232. *O-ta₂-no* / = *Orti-ānōr*/ и други микенски хомерски имиња сложени со (-)ānōr, (-) andro(s)/-ra. – *ŽAnt* 40, 15–28.

233. [приредил со: Митевски, В.]: *Грчко-римска антика во Југославија и на Балканот*. – Скопје: Сојуз на друштвата за антички студии на Македонија (прилози од 5-от научен собир на друштвата за антички студии на Југославија, одржан во Скопје од 26 до 29 септември 1989 г.) [*ŽAnt* – Посебни изданија, бр. 9].
234. Грчко-словенски паралели во антропонимијата – (Имиња на *-слав*). – *ЛЗб* 38, 25–30.
235. Манастирот Св. Пречиста (Просветен центар во Западна Македонија). – *Биџорски научно-културни собири / IX научен собир* (Кичево, 8–9 јули 1990) [Гостивар], 5–12.
236. Местото на македонскиот меѓу балканските и европските јазици. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 16/2, 37–46.
237. Микенскиот троен херој и хомерските херојски имиња. – *Грчко-римска антика во Југославија и на Балканот* (прилози од 5-от научен собир на друштвата за антички студии на Југославија, одржан во Скопје од 26 до 29 септември 1989 г.) [*ŽAnt* – Посебни изданија, бр. 9], 47–53.
238. Мик. *a-re-ko-to-re /Alekotorei/* (дат.) и Хом. *fAljktvr, ±ljktvr, ±ljktron*. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 16/1, 67–78.
239. Mikensko *wi-du-ro*, klasičnogrčko (*W)dulow, Pan(e)idehw, Poluidhw* i srodna lična imena. – *Posebna izdanja ANUBiH*, knj. 95 [Sarajevo: Odjeljenje društvenih nauka 27], 313–319.
240. Position of the Ancient Macedonian Language and the Name of the Contemporary *Makedonski*. – *Sbornik Prací Filosofické Faculty Brněské University. Series Archaeologica et Classica* [E 36, Studia Minora: Brno], 135–139.
241. Tradition and innovations in the Development of the Macedonian Language. – *MacRev* 21, 20–24.

242. Кој е собирачот и запишувачот на *Народниите бисери од Кичевско?* – *Од методологијата на научната работа*. – *Совр* 15/5–6, 98–109.
243. Михаил Д. Петрушевски и списанието *Жива антика*: (по повод на осумдесетгодишнината од раѓањето и годишнината од смртта). – *Прилози МАНУ/ООН* 23/1, 45–62.
244. Повторно за народните умотворби од Кичевско – Наука или парадирање? – *Совр* 16/9–10, 168–174.
245. Потеклото на античкиот македонски и името на современиот македонски јазик. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 17/2, 99–125.
246. Струмички (Македонски) апостол – кирилски споменик од XIII век. – *Совр* 16/1–4, 224–230.
247. 40 години *Жива антика* и сеќавање на проф. М. Д. Петрушевски. – *ŽAnt* 41–42, 9–14.
248. Чие е името Македонија? – *Макед* 39/473, 18–20.
249. Чие е името Македонија? – *Нова Македонија* 29. VIII 1992.
250. Денар. – *Вечер* 1. V 1992.
251. The Strumitsa (Macedonian) Apostle. – *MacRev* 22/2, 151–156. [= 245. *Совр* 16/1–4, 224–230].
252. Observations on the personal names from the Knossos D tablets. – *BCH* 25 (supplément), 321–348.
253. Report on Section V. – *AAntH* 33/1–4, 395–397.
254. The Ancient Macedonian Language and the Name of the Contemporary *Makedonski*. – *MacRev* 22/3, 247–257. [= 244. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 17/2, 99–125].
255. [приказ] *Melena, Jozé L. – Olivier, Jean – Pierre, Tithemy. The Tablets and Nodules in Linear B from Tirins, Thebes and Mycenae, A Revised Transliteration by, Suplementos a Minos Núm. 12, Salamanca 1991, 97, 8º. – ŽAnt* 41–42, 123.
256. [приказ] *W. Pötsher, Aspekte und Probleme der minoischen Religion. Ein Versuch. Georg Olms Verlag, Hidesheim – Zürich – New York, 1990, 282 str., 8º. – ŽAnt* 41–42, 124–126.

1993

257. *Македонија и односиите со Грција (Macedonia and Its Relations with Greece)*. – Скопје: МАНУ, 136с.
258. Античкиот македонски и името на современиот македонски јазик. – *Пред* 25, 33–38.
259. Просветителство со удвоени сили. – *Макед* 15/485, 14–15.
260. Развој и многузначност на терминот *хармонија*. – *КЖ* 38/1, 32–37.
261. Терминот *Љртџуџов* и состав на групата „свети словенски Седмочисленици“. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 18/2, 5–31.
262. Antická makedonština a současný makedonský jazyk. – *Universitas* 3, 15–21.
263. Position of the Ancient Macedonian Language and the Name of the Contemporary Makedonski. – *Balkan Forum* 1/2 [Skopje], 241–254.
264. The Origin and Semantic Development of the Term Harmony. – *ICS* 18, 1–11.
265. The Enlightenment of the Slavs (Ex Oriente Lux). – *MacRev* 23/2–3, 151–161.

1994

266. Константин Кирил „Философ“ – ортодоксен теолог. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 19/1–2, 77–103.
267. Местото на античкиот македонски меѓу другите индоевропски јазици. – *ЉAnt* 44, 73–94.
268. Мотивот *свештина* во делата на св. Климент Охридски. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 19/1–2, 105–131.
269. Духовниот семафор на Лазар Кескинов [предговор]. – Кескинов, Лазар М.: *Духовен семафор: айологиска чешанка*, Битола: Преспанско-битолска епархија, 3–11.
270. Остатоци од претсловенската топонимија во Македонија. – *Археолошка карија на Република Македонија*, Том I [Скопје: МАНУ: Музеј на Македонија – Археолошки оддел], 180–190. [= 215. – *МЖ* 38–39, 7–25].
271. Св. Јован Крстител, патронот на Бигорскиот манастир. – *Манасиир Свешти Јован Бигорски* [Скопје: Републички завод за заштита на спомениците на културата; Охрид: Епархија Дебарско-Кичевска], 25–39.
272. The Slavonic Holy Seven Saints ("Sedmočislениci"). – *MacRev* 24/3, 185–194.

1995

273. Апотеозата на *Словито* во Прогласот кон св. Евангелие од Константин Философ – Св. Кирил. – *ЉAnt* 45 (Sertum Gantarianum), 23–36.
274. Антички и современ македонски јазик. – *Содржински и методолошки прашања во испражувањето на историјата на културата на Македонија*, кн. 1 [Скопје: МАНУ], 23–30.
275. Балканизација на македонскиот и неговото место меѓу другите балкански јазици. – *Studies in Macedonian Language, Literature and Culture* [Ann Arbor: Michigan Slavic Publications], 67–82.
276. Интерпретација на неколку профилактични микенски лични имиња. – *Зборник на трудови посветени на академик Блаже Конески* [Скопје: МАНУ], 47–59.
277. Метафората *свештина* во химнографијата на словенските првоучители и нивните ученици. – *КЖ* 15/5–6, 42–48.
278. Поетско-стилистички особености во канонот за ап. Андреј од св. Наум Охридски. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 20/1–2, 71–101.
279. Појава, промени и традиција на словенското писмо во Македонија. – *КЖ* 15/7–8, 22–27.
280. Свети словенски Седмочисленици. – *Свештиклименитово слово: црковен алманах* [Охрид], 48–54. [= 271. – *MacRev* 24/3, 185–194].
281. Свв. Климент и Наум Охридски (Просветителство со удвоени сили). – *Свештите Клименти и Наум Охридски и придонесот на Охридскиот духовен центар за словенската просвета и култура* [Скопје: МАНУ], 17–29. – Отворање на научниот собир свв. Климент и Наум Охридски, 7–8.

282. Творештво длабоко и трајно вткаено во македонската модерна литература и литературна наука. – *Совр* 45/7–8, 103–107.
283. *Te-o-do-ra* и други теофорни имиња во микенските текстови. – *MJ* 40–41, 225–233.
284. Lexical Relicts of Pre-Slavic Languages in the Contemporary Macedonian Language. – *Maked* 17/503, 17–20.
285. The Languages on the Territory of Macedonia in the Classical and the Early Byzantine Periods. – *Balkan Forum* 3/2 (11), 271–278.
286. [приказ] *Michael Meier-Brügger, Griechische Sprachwissenschaft I–II, Sammlung Götschen, Walter de Gruyter, Berlin – New York 1992, I str. 170, II str. 133, 12.* – *ŽAnt* 45, 423–427.
287. [приказ] *M. J. Osborne – S. G. Byrne, A Lexicon of Greek Personal Names II, ATTICA, The British Academy, Clarendon Press, Oxford 1994, XXI+510, 401.* – *ŽAnt* 45, 427–430.
288. [приказ] *A. Leukart, Die frühgriechischen Nomina auf -tās und -ās. Untersuchungen zu ihren Herkunft und Ausbreitung (unter Vergleich mit den Nomina auf -eús), herausgegeben von Sigrid Deger-Jal-kotzy, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1994, 354, 801.* – *ŽAnt* 45, 431–434.
289. *Сесловенски и универзални ѱораки во Проѓласој кон Св. Еванѓелие од Констѱантин Философ.* – Македонско-руски јазични, литературни и културни врски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 1995, 31–51.

1996

290. Авторскиот потпис „Нишчии Наум“ во канонот за св. апостол Андреј – *1.100 година од хиројонизирањето на св. Климент во епископ и доаѓањето на св. Наум во Охрид* [Охрид: МПЦ], 131–144.
291. Апокрифни интерполации во Краткото житие на св. Кирил Философ („Успение Кирилово“). – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 21/1, 5–24.
292. Енигматичните знаци врз градежен материјал од црквите на Брегалница. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 21/1, 25–39.
293. Јазичите на почвата на Македонија во античкиот и рановизантискиот период. – *Јазичието и ѱочвајта на Македонија: ѱрилози за исѱражувањето на исѱоријата на културата на Македонија* [Скопје: МАНУ, Макропроект „Историјата на културата на Македонија“: кн. 3], 19–31.
294. Идејата на Константин Философ за рамноправност на јазичите. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 21/2, 17–37.
295. Палеографско-јазични особености во канонот за ап. Андреј од св. Наум Охридски. – *Реферати од Вѱората македонско-северноамериканска славистичка конференција за македонистика „Македонскиот јазик, лѱерајтура и култура“* (Охрид, 16–19 август 1994 г.) [Скопје], 11–26.
296. Појава на словенската христијанска култура. – *Религијето и религискието аспекти на материјалната и духовната култура на ѱочвајта на Република Македонија* [Скопје: МАНУ, Макропроект „Историјата на културата на Македонија“: кн. 4], 11–22.
297. Писмената традиција во Кичевско. – *Крински ѱосланија* 1 [Охрид–Кичево], 7–27.
298. Прогласот кон св. Евангелие. – *Нова Македонија, Лик* 3/1, 15.
299. Од Прогласот кон св. Евангелие на Константин Философ – Манифест на словенската просветителска мисија. – *Црковен живој* 1/3, 6.
300. Обновување и ревитализација на македонски светињи – *Црковен живој* 1/7, 5.
301. Споменот на свв. Климент и Наум Охридски низ вековите. – *Црковен живој* 1/6, 5.
302. Church-State Relations and Interconfessional Coexistence in Macedonia (In the Postsocialistic Period with a Historical Background). – *MacRev* 26, 1–2.
303. The Myscenaean Personal Names in -to with Regard to the Derivatives from Verbal Adjectives. – *Atti e memorie del secondo Congresso Internazionale di Micenologia* (Roma–Napoli, 14–20 ottobre 1991) [Roma: Gruppo Editoriale Internazionale], 51–69.
304. [приказ] *Denise Schmandt-Besserat, Before Writing, vol. I. From Counting to Cuneiform. University of Texas Press, Austin, 1992.* – *ŽAnt* 46, 117–122.
305. [приказ] *John Chadwick, Lexicographica Graeca. Contributions to the Lexicography of Ancient Greek, Clarendon Press, Oxford 1996, VI+343, 8°.* – *ŽAnt* 46, 121–128.

306. *За античката просодија во македонски преев.* – Скопје: Матица македонска, 141с.
307. Дактилскиот ритам на македонските народни приказни и хомерскиот епски хексаметар. – *Народното творештво на почвата на Македонија: прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија* [Скопје: МАНУ, Макропроект „Историјата на културата на Македонија“: кн. 6], 11–20.
308. Од балканската терминологија на македонскиот народен волуметриски систем. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН 22/1–2*, 15–40. (Реферати 12).
309. Охридскиот книжевен центар и словенската писменост. – *Прилози МАНУ/ООН 28/1–2*, 7–41.
310. Појава, промени и традиција на словенското писмо во Македонија. – *Педесет години на македонската наука за јазикот* (Скопје, 30 ноември до 2 декември 1995) [Скопје: МАНУ], 19–35.
311. Романтичарскиот занес на нашите преродбеници и научно-историските факти за античките Македонци. – *Македонското научно-литературно друштво и неговото континуитет до основањето на Македонската академија на науките и уметностите* (прилози од научниот собир одржан на 28 и 29 јуни 1996 г.) [Скопје: МАНУ], 53–58.
312. Сесловенски и универзални пораки во Прогласот кон св. Евангелие од Константин Кирил. – *Зборник на трудови од I руско-македонска конференција* (Охрид, 22–24 август 1995 г.) [Охрид–Скопје], 23–43.
313. Православието низ вековите [предговор]. – Баталден, С.: *Преиспитување на традицијата* (Есеи за историјата на православието), Скопје: Култура, 7–20.
314. Some Parallels between Balkan Popular and Mycenaean Measures of Volume for Dry Materials. – *ŽAnt 47*, 63–86.
315. The Position of the Ancient Macedonian Language, and the Modern Name Makedonski. – *Balkanistica 10* [Oxford: Mississippi], 227–240.
316. [приказ] *M. Fraser and Matthews, A Lexicon of Greek Personal Names, Vol. III. A : The Peloponnese, Western Greece, Sicily, and Magna Graecia, The British Academy, Clarendon Press Oxford 1997.* – *ŽAnt 47*, 239–242.

317. Медитеранскиот и старобалканскиот културен контекст и континуитет. – *Македонската литература и култура во контекстот на медитеранската културна сфера* (Скопје, 24–25 октомври 1996) [Скопје: МАНУ: Компаративно проучување на македонската литература и уметност во XX век: том 3], 101–118.
318. Мир во разноконфесионална средина. – *Светиклиментово слово: Алманах* [Охрид].
319. Микенски борбени лични имиња. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН 23/1–2*, 19–42.
320. Од научниот опус на акад. Божидар Видоески. – *Споменица посветена на Божидар Видоески, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите* [Скопје: МАНУ], 15–20.
321. Православието низ призмата на западни црковни историчари. – *КЖ 43/1*, 94–99.
322. Св. Пречиста Кичевска чувар на словенската писменост. – *Кичево и Кичевско: (фото-монографија)* [Кичево; Скопје: „Гурга“], 63–68.
323. Црковно-државни односи и меѓуконфесионална коегзистенција во Македонија. – *Гласник ИНИ 42/1*, 7–26.
324. Научни есеи за православието – Стивен Баталден: „Преиспитување на традицијата“ (Скопје: Култура 1997). – *Нова Македонија*, 11. II 1998.
325. Голема пријателка на Македонија – Ивона Бернс. – *Спожерт 2/26–27*, 55.
326. John Chadwick [In memoriam]. – *ŽAnt 48*, 5–15.
327. Approche de la langue des Macédoniens antiques. – *La République de Macédoine: nouvelle venue dans le concert européen* (dir: Chiclet, C., Lory, B.) [Paris, Montréal: L'Harmattan], 127–136.

1999

328. *Светишла незаодни: словенскиите првоучици и нивните ученици*: (студии). – Скопје: Матица македонска. – 462 с.
329. Владо Малески. – *Владо Малески: свечен собир посветен на 80-годишнината од раѓањето и 15 години од смртта на Владо Малески* (Скопје 24. XII 1999 г.) [Скопје: МАНУ], 7–8.
330. Значење на дамаскинарската книжнина за развојот на писмениот и книжевниот македонски јазик. – *Македонија: прашања од историјата и културата* [Скопје: МАНУ], 95–109.
331. Значење на дамаскинской литературата за развојот на писменото и литературното македонско јазик. – *Македонија: проблеми историји и култури* [Скопје; Москва: Македонска академия наук и искусств], 10 стр.
332. Светила незаодни. – *Денес* 22. VII 1999, III/93, стр. 54–56.
333. Стабилност и промени во јазикот. – *Македонија денес*, 6 и 7. XI 1999, стр. 11.
334. Паримејник. – *Билтен*.
335. Поезијата и историјата. – *Утрински весник* 12. VIII 1999, стр. 15.
336. An Attempt at Reconstructing the Balkan-Macedonian Volumetric System for Dry Materials and Its Terminology. – *ISS* 10/1–2, 1–126.
337. Interpretation of Some Mycenaean Personal Names: Nomina Theophora. – *Florentia Studia Mycenaea* [Wien: Verlag der Österreichischen Akad. der Wissenschaften], 299–311.
338. Multilingual Contacts and Conflicts in the South-Eastern Europe: (Reflected in the Mycenaean onomastics). – *VIII интернационален конгрес за Југоисточна Европа* (Букурешт, 24–29 август 1999). – *Прилози МАНУ/ОЛПН* 24/1–2, 5–15.
339. [приказ] *Божидар Видоески: Дијалектите на македонскиот јазик*, МАНУ, 1999. – *КЖ* 44/1, 108–109.

2000

340. *Живото на Микенците во нивните писмени сведоштва: со посебен осврт кон ономастичките и просопографските изводи* (*The Life of the Mycenaean from Their Own Records with Special Regard to the Onomastic and Prosopographic Deductions*). – Скопје: МАНУ. – 419 стр.: илустр.
341. Историски осврт врз идејата за рамноправност на јазиците: во богослужбена/литургиска употреба. – *Историја на идеите на почвата на Македонија: прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија* [Скопје: МАНУ, Макропроект „Историјата на културата на Македонија“: кн. 11], 11–20.
342. Христијанство. Религија на крстот и единство во разновидност. – *Прилози МАНУ/ОЛПН* 25/1–2, 7–32.
343. Од најстарата историја на писменоста: бројките им претходат на буквите. – *ЖФ* 56/1–2, 469–480.
344. Придонесот на Михаил Д. Петрушевски. – *Нова Македонија (Лук)* 26–27. II 2000.
345. Просвештението кај св. Климент Охридски. – *Весник на МПЦ* 42/3, 58–64.
346. Image of Antiquity after the Decipherment of the Linear B. – *Colloquium Didacticum Classicum XVI Zagrebense: The Image of Antiquity in Modern Times* [Zagreb], 139–152.
347. The linear „B“ logograms *111, *110, and corresponding Balkan popular Measures of volume for dry Materials. – *ŽAnt* 50, 125–139.

2001

348. *Појава и развој на писмото: со посебен осврт кон почетоците на словенската писменост* (*Origin and Development of Writing: with special regard to the beginnings of Slavonic literacy*). – Скопје: МАНУ. – 384с.
349. Дамаскините и нивниот удел во развојот на современите балкански јазици врз народна основа. – *MJ* 2001, 1–30.

350. Значење на дијалектолошките студии на југоисточните македонски говори за палеославистиката (Неколку фонетски особености на староцрковнословенскиот и нивните континуанти во југоисточните македонски говори). – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 24/1–2, 25–40.

351. Христијанството – демократски духовен систем: Христовото учење низ призмата на теологијата, филозофијата, етиката, културата. – *Уџирински весник*, 4–8 јануари, 3, 463.

352. Христијанство – 2.000-годишен јубилеј. – *Пелагонијска* [Битола], 9 стр.

353. Фанула Папазоглу (1917–2001) [In memoriam]. – *ŽAnt* 51, 68–75.

354. Конвергентни и дивергентни тенденции во развојот на балканскиот јазичен сојуз и перспективите на европската мултијазична заедница. – *Меѓународна конференција: Балканот во новиот милениум* [Скопје: МАНУ], 187–203.

355. Convergent and Divergent Tendencies in the Development of the Balkan Linguistic League and Prospects to the European Multilingual Community. – *International conference The Balkans in the new millennium: Science and culture in a joint action for peace and development* (Skopje, 25 and 26 May 2001) [Skopje : MANU], 180–190: 5 tab.

356. Geschichte der klassischen Studien in der Republik Makedonien. *Der Neue Pauly. Enzyklopedie der Antike* bd. 15/1. – Stuttgart. Weimar : J. B. Metzler.

357. Klassische Einflüsse auf das Kircheslawisch und das moderne Makedonisch. – *Der Neue Pauly. Enzyklopedie der Antike* bd. 15/1, 276–277. – Stuttgart. Weimar : J. B. Metzler.

358. Klassische Studien. – Makedonien / Mazedonien. – *Der Neue Pauly. Enzyklopedie der Antike* Bd. 15/1, La–Ot., 280–281. – Stuttgart. Weimar : J. B. Metzler.

359. Sprache. – Makedonien / Mazedonien. – *Der Neue Pauly. Enzyklopedie der Antike* Bd. 15/1, La–Ot., 276–277. – Stuttgart. Weimar : J. B. Metzler.

360. [приказ] V. Aravantinos – L. Godart – A. Sacconi: *Thèbes fouilles de la Cadmée I. Les tablettes en linnéaire B de la odos Pelopidou. Édition et commentaire. Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma, 2001, pp. 460, голем октаво.* – *ŽAnt* 51, 84–90.

361. *Живописот оворен кајтехизис.* – Премин, 2001, 52–53

2002

362. [со: Гоцевски, Т.]: *Христијанството и мирот – мирот и христијанството.* – Куманово: Македонска ризница. – 111 с.: илустр. (Коричен наслов: 2.000 години христијанство, 2.000 години учење за мир).

363. Глаголичката графема *З(земла)* и грчката *Th(êta)*. – *Славистички студии* 10 (посветен на проф. Зузана Тополинска по повод седумдесетгодишнината), 187–198.

364. Денар, Создавањето на македонскиот денар: Видувања и сеќавања. – *Народна банка на Р. Македонија*, 75–82.

365. Од историјата на словенската писменост. Случајни грешки или намерни интерполации во Краткото житие на св. Климент Охридски од Хоматијан. – *Зборник од III Македонско-руска научна славистичка конференција* (Охрид, 9–11 август 2001) [Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“].

366. Од методологијата на Блаже Конески во користењето извори за кирилометодиевскиот период. – *Делото на Блаже Конески (освистувања и истражувања): Меѓународен научен собир по повод 80-годишнината од раѓањето на Блаже Конески* [Скопје: МАНУ], 299–308.

367. Писмо „Без оустроенија“. – *Зборник на реферати од четвртата македонско-северноамериканска славистичка конференција за македонистика „Македонски јазик, литература и култура“* (Охрид, 5–6 август 2000) [Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“], 35–56.

368. Христијанство. Религија на крстот и единство во разновидност (Минато и перспективи). – *Годишен зборник на Богословскиот факултет „Свети Климент Охридски“*, кн. 8, 21–36.

369. Miroslav Marcovich (1919–2001) [In memoriam]. – *ŽAnt* 52, 5–20.

370. Pax Augusta, Pax Byzantina и Pax Divina. – *Зборник на трудови: Христијанството во културата и уметноста на Сирумичката епархија: по повод 2.000 години христијанство* [Струмица: Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј], 29–47.

371. Азбуката е совршена во својата едноставност: изум од првостепена важност за прогресот на цивилизацијата и културата: Разговор со академик Петар Хр. Илиевски. – *Уџирински весник* 30. VIII 2002, 4, 956.

372. Појава и развој на писмото, со посебен осврт кон почетоците на словенската писменост. – *Нова Македонија (Лук)* 20. X 2002.

373. [приказ] S. Hornblower & E. Matthews, *Greek Personal Names. Their Value as Evidence, Proceedings of the British Academy 104, Published for the British Academy by Oxford University Press, 2000, pp. VIII+184, 8°*. – *ŽAnt* 52, 234–244.

374. [приказ] V. L. Aravantinos – L. Godart – A. Sacconi, *Corpus des documents d'archives en linéaire B de Thèbes (1–433). THÈBES FOUILLES DE LA CADMÉE III, Università degli Studi di Napoli „Federico II“, Università degli Studi di Roma „La sapienza“; Biblioteca di „Pasiphae“, Collana di filologia e antichità egee diretta da LOUIS GODART e ANNA SACCONI, Pisa–Roma 2002, pp. 326, 8°* олем оқіуаво. – *ŽAnt* 52, 244–246.

2003

375. Графитите врз градежен материјал од црквите во Крупиште и Баргала. – *Зборник од Научноиџ собир: Сџтарохристијанскаиџа археолоџија во Македонија* [Скопје: МАНУ], 41–57.

376. Дијалектна база на некои графички варијанти во глаголицата. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 27/1–2, 21–38. (*Реферати* 13, 2003).

377. Македонскиот превод на *Пресџолноиџо Чейвороеванџелие*: По повод 50-годишнината од неговото објавување. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 28/1, 25–58.

378. Првиот словенски и современиот македонски превод на евангелието. – *Зборник од V-иџа Македонско-северно американска конференција за македонски сџудии (Macedonian Studies Vol. 4: Papers from the Fifth International Macedonian-North American Conference on Macedonian Studies)* [Kolumbus: Ohio], 107–128.

379. Glagolica: An Iconic Script for Visual Evangelic Preaching. – *ICS* 27–28, 153–164.

2004

380. Грандиозен меѓународен проект. – *Промоџивен џовор за Оџшџословенскиоџ линџвистџички аџлас фонейско-џрамаџичкаиџа серија*, том 46: Рефлекси на еровите. Вторичен вокализам. – *Билџен* 31/2.

381. Киевските глаголички листови. (Фрагменти од старословенски литургичен ракопис со текстови од западни и источни црковни служби на мешан јазик) – *Македонско-украински кулџурни врски (X–XX век) II* (Охрид, 21–23 октомври 2003 г.) [Скопје: МАНУ], 79–109: илустр.

382. Светол лик во нашиот црковен, просветен и културен живот. – *ЛЗ* 51/4–6, 103–110.

383. The Balkan Linguistic League: Past, Present and Future. – *IX Congrès internat, d' Études Sud-east-Européennes (Résumés)* [Tirana], 201–202.

384. *Pax Augusta (Romana), Pax Byzantina (Christiana) and the Contemporary Peacemakers*. – *AIESEE Bulletin*, 32–33–34, 2002–2004, Bucarest, 213–222.

2005

385. *Традиција и иновации во македонскиџе црковнословенски книжевни сџоменици од џурскиоџи џериод*. – Скопје: МАНУ. – 393 стр.

386. *Македонскиоџи џравоџис*: Свечен собир по повод 60-годишнината од донесувањето на македонската азбука и правопис и нивната примена во Букварот : Скопје, 7. VI 2005. – Скопје : МАНУ, 2005. – 23 стр. – (Свечени собири; 50).

387. Позајмување и адаптација на лексички форманси во балканските јазици. – *Меѓународна научна конференција „Теории и мейџоди во ареалнаиџа линџвистџика“ – Придонесоџи на Божидар Видоески во развојоџи на македонскаиџа и словенскаиџа линџвистџика (џо џовод 5-џодиниџаиџа од смрџиџа на акад. Б. Видоески)* (Скопје, 2–4 јуни, 2004) [Скопје: МАНУ, Истражувачки центар за ареална лингвистика], 93–102.

388. Еволуционистички сфаќања на Крсте Петков Мисирков за македонскиот јазик. – *Делоџо на Крсте Мисирков: Зборник од Меѓународноџи научен собир џо џовод сџоџодиниџаиџа од*

излегувањето на книгата *За македонските работи* (Скопје 27–29 ноември, 2003) [Скопје : МАНУ], Т. 2, 55–67.

389. Новий вариант Панонскај теза и македонско-украински мовни контакти у најдавніших словянских рукописах. – *Украинско-македонски научни зборник* [Київ: НАНУ, НБУ ім. В. І. Вернадського, МАНМ], Випуск 1, 99–110.

390. Уметноста и културата на XIX век во Западна Македонија [осврт]. – *Спожор* 9/90–91, 29–31.

391. The Life of the Myscenaean reflected in the onomastics and prosopography. – *Proceedings of the 11th Intern. Colloquium on Myscenaean Studies* [Texas: Austin, 2000]. (issued 2005).

2006

392. *Појава и развој на писменост*: со посебен осврт кон почетоките на словенската писменост. – 2. ревидирано изд. – Скопје : МАНУ, 2006. – 391 стр. : илустр.

393. „Јустинијан Први (Flavius Petrus Sabbatius Justinianus)“, предговор кон монодрамскиот спев *Јустинијан Први* од Јордан Плевнеш, Просветно дело, Скопје, 2006, на македонски стр. I–VI, во превод: на француски, стр. I–VI; на англ. стр. I–VI; на германски, стр. I–VII; на италијански, стр. I–VI; на руски, стр. I–VI.

394. *Поетиката на канонот МУЖЕСТВОУ ТЕЖОМНЕНТЪ и исевдонимот ЧЕРНОРИЗЕЦЪ ХРАБЪРЪ* // Зборник на трудови од Меѓународниот научен собор Свети Наум Охридски – живот и дело: организиран по повод 1.100-годишнината од изградбата на манастирот Св. Наум во Охрид: Охрид, 19–22 октомври 2005 (Манастирски комплекс „Св. Наум“). – [Скопје]: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, МПЦ, [2006]. – Стр. 25–30.

395. "A Lexicon of Greek Personal Names, vol. IV, The British Academy, Clarendon Press – Oxford, 2005" : критички осврт // *Živa antika = Жива антика = Antiquité vivante*. – Год. 56, Т. 1–2 (2006).

396. *Македонскиот правопис од 1945* // XXXII научна конференција : на XXXVIII Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура : (Охрид, 15. VIII – 17. VIII 2005 г.) : Лингвистика. – Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2006. – Стр. [7]–18.

397. *Словенската писменост и дејноста на Охридскиот книжевен центар* : МАНУ: три книги : беседа // Премин. – Год. 5, бр. 33–34 (април 2006), стр. 68–72.

398. *Од историјата на словенската писменост* : „Случајни грешки“, или намерни интерполации во *Крајното живее на св. Климент* од Хоматијан? // Руско-македонски јазични, литературни и културни врски : 3 : (Материјали од Третата македонско-руска научна славистичка конференција, Охрид, 9–11 август 2001 г.). – Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2006. – Стр 23–34.

2007

399. *Два спротивни приода кон интерпретацијата на антички текстови со антропонимска содржина* : (со посебен осврт кон античко-македонската антропонимија) = *Two opposite approaches towards interpreting ancient texts with anthroponymic contents* : (with special regard to the Ancient Macedonian anthroponymy) : (a short version) // Прилози. Одделение за лингвистика и литературна наука = Contributions. Section of Linguistic and Literary Sciences. – Скопје : МАНУ, 2006, Т. 31, бр. 1 = Скопје : MASA, 2006, Vol. 31, № 1. – Стр. [5]–30, [31]–44. – Бројот е излезен од печат во февруари 2007 година = Printed in February 2007.

400. *Зачетоци на писменост кај Словениите на Балканот и во Пониј*: (поттикнати од грчко-словенски трговски и културни контакти) // Украјинско-македонски научен зборник : број 2. – [Кијив] : Национална академија на науките на Украјина, Национална библиотека на Украјина „В. И. Вернадскиј“, Македонска академија на науките и уметностите, 2006. – Стр. 129–[139].

401. *Однос на соседните кон новоформираните словенски литературни јазици*: (аналогија меѓу македонскиот и украинскиот јазик) // Украјинско-македонски научен зборник : број 2. – [Кијив] : Национална академија на науките на Украјина, Национална библиотека на Украјина „В. И. Вернадскиј“, Македонска академија на науките и уметностите, 2006. – Стр. 140–147.

402. *Македонско народно творчество* // За еден необјавен труд на акад. П. Хр. Илиевски од 1945 год. / Красимира Илиевска // *Класика – балканистика – палеославистика* : материјали од

научниот собир по повод одбележувањето на 85-годишнината од раѓањето и 60 години научна работа на академик Петар Хр. Илиевски. – Скопје: МАНУ, 2007. – Стр. [355]–407. – Транскрипција на ракописот, стр. 366–378. – Фотокопија на ракописот, стр. 379–405.

403. *Udio profesora Veljka Gortana časopisu „Živa antika”* // Veljko Gortan (1907–1985): o stotoj obljetnici rođenja znanstveni skup, 4. i 5. svibnja 2007, vijećnica Filozofskog fakulteta, Zagreb.

404. М. Д. Пејрушевски – основоложник на класичниите студии со далечна перспектива во Македонија : (Со посебен осврт кон неговите микенолошки прилози во сп. *Жива антика*) // *Жива антика*, год. 57, Т. 1–2 (2007), стр. 5–15.

405. The Mediterranean Basin – Cradle of the First Alphabetic Script, Зборник од научна конференција на *AIESEE*, одржана во Палермо, Сицилија, 2006, стр. 169–178.

406. Краток преглед на историјата на македонскиот превод на *Пресполното евангелие*, Зборник на трудови во чест на митроп. деббарско-кичевски, Охрид 2007, стр. 217–226.

407. Слово за св. Климент, *Светиклиментово слово*, Охрид, декем. 2007, стр. 113–117.

408. *Principia Scientifica, Дискусија за научниот развој*, МАНУ, 2007.

409. *Обраќање на академик Петар Хр. Илиевски кон учесниците на собирот* // *Класика – балканистика – палеославистика* : материјали од научниот собир по повод одбележувањето на 85-годишнината од раѓањето и 60 години научна работа на академик Петар Хр. Илиевски. – Скопје : МАНУ, 2007. – Стр. [439]–444.

410. P. M. FRASER – E. MATTHEWS, *A Lexicon of Greek Personal Names*, Vol. IV: Macedonia, Thrace, Northern Regions of the Black Sea, The British Academy, Clarendon Press, Oxford, 2005, pp. XXIX + 387, 4^o // *Жива антика*, год. 56, том 1–2 (2006), стр. 129–131.

411. Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција: прикази // *Македонски јазик*, 57 (2006). – Скопје: ИМЈ, 2007. – Стр. 233–239.

2008

412. *Два спротивни приода кон интерпретацијата на антички текстови со антропонимска содржина* : (второ дополнето издание) // Прилози. Одделение за лингвистика и литературна наука = Contributions. Section of Linguistic and Literary Sciences. – Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, (2006) 2008, Т. 31, бр. 1 = Skopje : Macedonian Academy of Sciences and Arts, (2006) 2008, Vol. 31, № 1. – 66 стр. – Two opposite approaches towards interpreting ancient texts with anthroponymic contents : (with special regard to the ancient Macedonian anthroponymy) : (a short version).

http://www.manu.edu.mk/Prilozi_MANU_OLLN_XXXI_1.pdf

413. *Principia scientifica* // Развитокот на науките, културата и уметностите како европска перспектива на Република Македонија : тркалезна маса одржана на 22 декември 2006 година. – Скопје : [Македонска академија на науките и уметностите], 2008. – Стр. [89]–93. – (Расправи ; кн. 1). – Дискусии.

414. Семантички развој на слов. зглоб, раме/о, слога, во споредба со некои и.-е. корадикали и синоними // Реферати на македонските слависти за XIV Меѓународен славистички конгрес во Охрид, 10–16 септември 2008 година. – Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, 2008. – Стр. [141]–153. – Трудот е објавен и во *Прилози МАНУ. Одделение за лингвистика и литературна наука, XXXII 2 (2007), сѓр. [141]–153.*

415. *The Balkan linguistic league: past, present and future* // Прилози = Contributions XXXII 1: реферати на македонските учесници за IX Меѓународен конгрес на Југоисточна Европа, Тирана, 30 август – 3 септември 2004 година. – Скопје : Македонска академија на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука, 2007 = Skopje : Macedonian Academy of Sciences and Arts. Section of linguistic and literary sciences, 2007. – Стр. [19]–28. – Бројот е излезен од печат во мај 2008 година.

416. *Ekspansja greckiego sufiksu -ισσα i słowiańskie -ica* // *Rocznik Slawistyczny : Revue Slavistique*. T. LVII. – Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa, 2008. – Str. [21]–30.

2009

417. *Крайкиите жиија на словенскиите првоучииели*: (литературни творби со провидни тенденции од времето кога биле составени) // Прилози. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, год. XXXIII–XXXIV, бр. 1–2 (2008–2009), стр. [211]–232. – Зборник на трудови во чест на академик Милан Ѓурчинов.

418. *Two Different Approaches Towards Interpreting Ancient Texts and Some Greek-Slavonic Onomastic Parallels* // VI Македонско-Северноамериканска конференција за македонистика : (Охрид, 11. – 13. VIII 2006). – Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2008, стр. [271]–282.

419. *Историска реалност и мојивирана интерпретација по прашањата за јојавата и развојот на словенската писменост* // Предавања на XLI Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура : (Охрид, 11. VIII – 28. VIII 2008). – Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2009. – Стр. [31]–44.

420. Комплетирање на Григоријевиот превод на зборникот *Thesaurus* од Дамаскин Студит // Украинско-македонски научен зборник: број 4. – Киев : Национална академија на науките на Украина, Национална библиотека на Украина „В. И. Вернадски“, Македонска академија на науките и уметностите, 2009 = Ukrainian-Macedonian Scientific Collection : issue 4. – Kyiv : National Academy of Sciences of Ukraine, V. Vernadsky National Library of Ukraine, Macedonian Academy of Sciences and Arts, 2009. – Стр. 177– [183].

421. *„Реформа на глаголицата“ и односот на св. Климент кон грчко-глаголичката варијанта (Почетоци на кирилицата)* // Светиклиментовата традиција во Македонија: трета научна средба по повод патрониот празник на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје, одржана на 7. XII 2009. – Скопје : [НУБ „Св. Климент Охридски“], 2009. – Стр. [9]–20.

422. *Кон II издание на Два стројивни приода кон интерпретација на антички текстови со антирономиска содржина* // Културен живот: списание за култура, уметност и општествени прашања, LIV, 1–2 (јануари–јуни 2009), стр. 108–111. – Прилози, МАНУ, Одделение за лингвистика и литературна наука, 31, 1 (2006) 2008.

423. *„Речник на егејскиот говор“ од Косја Пеев* // Македонски јазик, 59–60 (2008–2009).

424. *Новото издание на македонското преслолно евангелие* // Весник: службен лист на Македонската православна црква, год. LI, бр. 6 (2009), стр. 257–261.

425. *Десетгодишнина од смртта на Божидар Видоески и дејноста на ИЦАЛ* // Ареална лингвистика како пат кон реконструкција на јазичната и културната еволуција: материјали од научниот собир по повод одбележувањето 10 години од смртта на академик Божидар Видоески (1920–1998). – Скопје : Македонска академија на науките и уметностите. Истражувачки центар за ареална лингвистика, 2009. – Стр. [65]–71.

426. *Поздравен говор на научниот собир 60 години класични студии* // Антиката и европската наука и култура : прилози од научниот собир одржан по повод јубилејот 60 години Институт за класични студии. – Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, 2009. – Стр. [17]–18.

427. *Соработка меѓу хрватски и македонски класични филолози* // Македонско-хрватски книжевни и културни врски: Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир Македонско-хрватски книжевни и културни врски одржан во Охрид од 10 до 11 октомври 2007. [Кн. 2]. – Скопје : Институт за македонска литература, 2009. – Стр. [29]–36.

428. *[Дискусија]* // Македонскиот јазик во современиот превод на Библијата: (јавна трибина). – Скопје: Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2009. – Стр. 54–56.

429. *Денарот е римски – не е грчки*: историјата на името на нашите пари // Бизнес, год. II, бр. 412 (30.XII 2009), стр. 2–3.

2010

430. Иконичност на Кириловата глаголица. – Скопје, 2010. – 13 стр. – Трудот е објавен во Службен лист, „ВЕСНИК“, на Македонската православна црква, во број 05 / 2010 година, Скопје.

431. Хомеровата Одисеја во македонски препен // Жива антика, год. 59, Т. 1–2 (2009), стр. 5–10.

432. Историческа реалност и авторски интерполации в Краткото житие на св. Климент, от Димитър Хоматиян // ПЪРНЕ МАЛО ГЕОРГИО : Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Георги Попов. – София : Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Богословски факултет, 2010. – Стр. 578–590.

433. Иконичност на Кириловата глаголица // Весник на Македонската православна црква, ЛП, бр. 5 (2010), стр. 201–207.

434. Периодизација во историскиот развој на македонскиот јазик // Меѓународен македонистички собир: реферати на научниот собир одржан 29–31 август 2008 г. во Охрид. – Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2010. – Стр. 125–134.

435. Денарот е римски – не е грчки: Историјата на македонскиот денар (14) // Бизнис, год. 3, бр. 435 (11.02.2010), стр. 10.

2011

436. Св. Наум Охридски: (ревнесен следбеник на словенските првоучители и храбар заштитник на нивното дело): свечен собир по повод 1.100 години од упокојувањето на св. Наум Охридски, Охрид, 30.VI 2010 / Петар Хр. Илиевски. – Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, 2011. – 20 стр. – (Свечени собири ; св. 56).

437. Нови сознанија за областа наречена Кутмичевица, каде што св. Наум ја продолжил учителската дејност на св. Климента / Петар Хр. Илиевски // Зборник на трудови од меѓународниот научен симпозиум 1100 години од упокојувањето на свети Наум Охридски : Охрид, 3–5 октомври 2010 година. – Охрид: Македонска православна црква – Охридска архиепископија. Дебарско-кичевска епархија. Канео, 2011. – Стр. 29–39.

2012

438. Статусот на дативот и семантиката на дативската форма *нејзе* во македонскиот јазик / Петар Хр. Илиевски // Прилози. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, год. XXXVI, бр. 1–2 (2011), стр. [7]–16. – Прилози посветени на академик Зузана Тополинска.

439. Ревидираниот превод на Македонското богослужбено евангелие / Петар Хр. Илиевски // Прилози. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, год. XXXVII, бр. 1–2 (2012), стр. [7]–24. – Прилози посветени на академик Блаже Ристовски по повод неговата 80-годишнина.

440. Professor Mihail D. Petruševski, a distinguished classical scholar, an eminent organizer of the university educational process and a brilliant populariser of the classical Greek and Roman culture / Petar Hr. Plevski // Živa Antika : Monographs No 10 = [Жива антика : Монографии бр. 10] (2012). – Стр. 143–145. – Ad perpetuam memoriam Michaelis D. Petruševski : Proceedings of the International Conference 100th Anniversary of the birth of Professor Mihail D. Petruševski (1911–1990) = Прилози од Меѓународната конференција 100 години од раѓањето на академик Михаил Д. Петрушевски : (Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 14–15 октомври, 2011 г.)

441. Соживотот и толеранцијата меѓу балканските народи во минатото / Петар Хр. Илиевски // Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите: Втора светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог: Охрид, Република Македонија, 6–8 мај, 2010. – [Скопје : Министерство за култура на Република Македонија, 2011]. – Стр. 72–73.

442. Opening address by acad. Petar Hr. Plevski, President of the Organizing Committee // Živa Antika : Monographs No 10 = [Жива антика : Монографии бр. 10] (2012). – Стр. 9–10. – Ad perpetuam memoriam Michaelis D. Petruševski : Proceedings of the International Conference 100th Anniversary of the birth of Professor Mihail D. Petruševski (1911–1990) = Прилози од Меѓународната конференција 100 години од раѓањето на академик Михаил Д. Петрушевски : (Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 14–15 октомври, 2011 г.).

443. М. Д. Петрушевски – образец за подражавање / Петар Хр. Илиевски // Živa Antika : Monographs No 10 = [Жива антика: Монографии бр. 10] (2012). – Стр. 309–313. – Ad perpetuam memoriam Michaelis D. Petruševski : Proceedings of the International Conference 100th Anniversary of the birth of Professor Mihail D. Petruševski (1911–1990) = Прилози од Меѓународната конференција 100 години од раѓањето на академик Михаил Д. Петрушевски : (Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 14–15 октомври, 2011 г.).